



# Централна кооперативна банка АД Скопје

## БАРАЊЕ

за одобрување и/или промена на дозволено пречекорување

Ве молиме, пополнете со печатни букви и X, каде што е потребно.

### ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ

/ве молиме, означете една опција/

прво одобрување

промена на одобрено дозволено пречекорување

Баран износ на дозволено пречекорување (мкд): .....

### ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

<b>Име:</b>		<b>име на родител:</b>		<b>презиме:</b>	
ЕМБГ:		Место на раѓање:		Државјанство*:	
Лична карта бр.		Издадена од:		Важност до:	
Семејна состојба*		<input type="checkbox"/> женет/мажена	<input type="checkbox"/> не женет/немажена	<input type="checkbox"/> разведен	<input type="checkbox"/> друго
Име и презиме на сопруг/а*:			ЕМБГ на сопруг/а*:		Број на деца под 18 год*:

**АДРЕСА ПО Л.К.:** улица и број..... П.број..... град.....

**АДРЕС НА ЖИВЕЕЊЕ:** улица и број..... П.број..... град.....

Домашен тел. .... Мобилен тел. .... E-mail: .....

### МЕСТО НА РАБОТА

**Образование:** ..... **Професија\*** ..... **Работно место:** .....

Име на правното лице: .....

Адреса на правното лице: улица и број: ..... П.број..... град.....

Службен тел. .... E-mail: ..... Работен стаж: .....

**Претходно место на работа:** Име на правното лице: .....

Работен стаж: ..... **Вкупен работен стаж:** .....

### КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ

**Користење на други кредитни картички и дозволени пречекорувања:**

Банка издавач:..... Рок на важност:..... Вид на картичка:..... Кредитен лимит.....

Банка издавач:..... Рок на важност:..... Вид на картичка:..... Кредитен лимит.....

Банка издавач:..... Рок на важност:..... Вид на картичка:..... Кредитен лимит.....

**Користење на други кредити:**

Вид..... Банка..... Месечен ануитет/рата..... Краен рок на кредитот.....

Вид..... Банка..... Месечен ануитет/рата..... Краен рок на кредитот.....

Вид..... Банка..... Месечен ануитет/рата..... Краен рок на кредитот.....

\* означените полиња не се задолжителни

**Употреба на лични податоци за цели на директен маркетинг**

Со пополнување на барањето потврдувам дека:

Согласен/на сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката;

Не сум согласен/на моите лични податоци наведени во ова барање да бидат користени во иднина за какви било промотивни цели и подобрување на услугите на Банката.

**Изјава од корисник на картичка**

Изјавувам дека:

- сите наведените податоци се точни и дека ќе ја информирам Банката за секоја промена на податоците;

- банката може да ги користи моите лични податоци со цел да врши проверка и верификација за утврдување на мојата кредитоспособност, како и да ги ажурира моите податоци во системот;

- сум информиран и согласен дека Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи, како и за моето право во секој момент да ја повлечам согласноста за користење на моите лични податоци од страна на Банката или третите лица, со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката;

- сум запознаен и согласен со условите, трошоците и каматите кои се директно поврзани за користењето на дозволеното пречекорување и со содржината и условите на договорот пред склучување на истиот. Истите ги прифаќам и согласен сум да се уредат правата и обврските помеѓу мене и Банката.

Дата: .....

Потпис: .....

Име и презиме:

.....

/своерачно/

**Пополнува Банката:**

Експозитура: .....

Дата:.....

Барањето го примил: ..... Потпис: .....



**ФОРМУЛАР  
ЗА ПРЕДДОГОВОРНИ ИНФОРМАЦИИ (ПОДАТОЦИ) ЗА ПОНУДЕНИТЕ  
КРЕДИТНИ УСЛОВИ ЗА ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ**

**1. Податоци за кредиторот/кредитниот посредник**

<b>ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОРОТ</b>	
<b>Колона 1</b>	<b>Колона 2</b>
Назив на кредиторот	<b>Централна кооперативна банка АД Скопје</b>
Адреса (адреса на која е достапен кредиторот)	<b>ул. 1732 бр. 2, Скопје</b>
Број на телефон*	<b>02/3249-300, 3249-343</b>
Електронска пошта*	<b><a href="mailto:info@ccbmk.com.mk">info@ccbmk.com.mk</a>; <a href="mailto:cards@ccbmk.com.mk">cards@ccbmk.com.mk</a></b>
Факс*	<b>02/3249-377</b>
Интернет страница*	<b><a href="http://www.ccbank.mk">www.ccbank.mk</a></b>

**2. Податоци за кредитниот производ**

<b>Колона 1</b>	<b>Колона 2</b>
Вид на кредитот	<b><i>Дозволено пречекорување на трансакциска сметка до 62.000,00 македонски денари</i></b>
Вкупен износ на кредитот којшто вклучува: <ul style="list-style-type: none"> <li>- валутата во која е изразена главницата или за која е поврзана главницата,</li> <li>- вкупен износ во денари, за кредитите одобрени во денари,</li> <li>- вкупен износ во странска валута, за кредитите одобрени во странска валута</li> <li>- вкупен износ на денари како противвредност на странска валута, за кредитите со валутна клаузула</li> <li>- девизниот курс по кој ќе се врши исплатата на кредитот (доколку е применливо)</li> <li>- девизен курс по кој ќе се врши наплатата на кредитот (доколку е применливо). Се наведува висината на девизниот курс на денот на изготвување на формуларот.</li> </ul> При ануитетска отплата на кредитот (на рати) висината на девизниот курс за поодделните рати може да се разликува	
Траење на договорот за потрошувачки кредит	<b><i>1 (една) година, со можност за автоматско продолжување за секоја следна година</i></b>

**3. Податоци за трошоците за кредитот**

<b>Колона 1</b>	<b>Колона 2</b>
Вид на каматната стапка Кредиторот е должен на потрошувачот да му го соопшти видот на каматната стапка и да му даде објаснување што означува таа каматна стапка, како и периодите, условите и	<b><i>променлива каматна стапка/согласно важечката Одлука за висината на каматните стапки на Банката и важечката законска регулатива/</i></b>

<p>процедурите за промена на каматната стапка</p> <p>Кредиторот е должен да го информира потрошувачот дали за промената на каматната стапка е потребна согласност од потрошувачот Доколку во различни периоди се применуваат различни каматни стапки, сите наведени информации се наведуваат за секоја каматна стапка</p>	<p><b>НЕ (не е потребна претходна согласност за промена на каматната стапка)</b></p>
<p>Висина на каматна стапка на годишна основа на денот на давање на формуларот Доколку во различни периоди се применуваат различни каматни стапки, сите наведени информации се наведуваат за секоја каматна стапка</p>	<p><b>9,9 % годишна каматна стапка</b></p>
<p>Трошоците за водење една или повеќе сметки на кои се евидентираат уплатите и исплатите на искористениот дел од кредитот, доколку е применливо.</p> <p>Кредиторот може да го наведе приближниот износ на трошоците, доколку не располага со нивниот точен износ</p>	<p><b>30,00 македонски денари - месечен надомест</b></p>
<p>Други трошоци коишто произлегуваат од договорот за потрошувачки кредит и условите под кои тие трошоци можат да се променат, доколку е применливо.</p> <p>Кредиторот може да го наведе приближниот износ на трошоците, доколку не располага со нивниот точен износ</p>	<p><b>200,00 македонски денари - опомена/известување за неплатен достасан долг</b>  <b>300,00 македонски денари - Промена на износ на дозволено пречекорување на барање на клиент</b></p> <p><b>/согласно важечката Одлука за тарифата на надоместоци за услугите што ги врши Банката/</b></p>
<p>Каматна стапка применлива во случај на задоцнети плаќања, на годишна основа, услови за нејзина промена</p> <p>Предупредување за последиците од неплаќање на ратите</p>	<p><b>11,00 % годишна каматна стапка /законска казнена камата согласно Законот за облигациони односи/</b></p> <p><b>Последици од нередовни уплати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отежнато одобрување на кредити</li> <li>- блокирање на користење на средствата од дозволеното пречекорување</li> <li>- предвремено достасување на кредитот и веднаш, но не подоцна од 8 (осум) дена еднократно враќање на вкупниот долг</li> <li>- присилна наплата на побарувањето</li> </ul>

#### 4. Останато

<p>Право на откажување од договорот за потрошувачки кредит (Имате право да се откажете од договорот за потрошувачки кредит во рок од 14 дена, од денот на склучувањето на договорот или денот кога сте ги добиле информациите и условите од договорот)</p>	<p><b>Кредитокорисникот има право со писмено известување да се откаже од Договор најдоцна 14(четиринаесет) дена од денот на склучување на Договорот.</b></p> <p><b>Доколку Кредитокорисникот го откаже Договорот, Кредитокорисникот треба да го плати искористениот дел од дозволеното пречекорување, вклучително и сите камати, надоместоци, провизии и други трошоци до денот на плаќање, веднаш но не подоцна од 30 (триесет) дена од денот на писменото известување доставено до Банката.</b></p>
<p>Раскинување на договорот за потрошувачки кредит (Кредиторот е должен да ви ги соопшти правото, постапката и условите за раскинување на договорот за потрошувачки кредит)</p>	<p><b>Кредитокорисникот има право да го раскине Договорот по подмирување на вкупниот долг (вклучително и сите камати, надоместоци, провизии и други трошоци до денот на плаќање) со поднесување на писмено барање до Банката.</b></p> <p><b>Банката може да го раскине договорот и да бара</b></p>

	<p><b>наплата на дозволеното пречекорување, вклучително каматите, провизиите, надоместоците и други трошоци во некој од следниве случаи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прекин на работен однос на Кредитокорисникот;</li> <li>- прекин на договорот за трансакциска сметка за картичката, од која Кредитокорисникот го користи дозволеното пречекорување;</li> <li>- работодавачот на Кредитокорисникот не го насочува месечниот приход и/или износ од друго побарување на Кредитокорисникот кое произлегува од постоечки работен однос меѓу нив на трансакциската сметка на Кредитокорисникот во Банката;</li> <li>- износот на дозволено пречекорување биде надминат;</li> <li>- доколку се утврди дека Кредитокорисникот до Банката доставил неточни или неистинити податоци;</li> <li>- доколку Кредитокорисникот има блокирана трансакциска сметка;</li> <li>- непочитување на било кој член од договорот и</li> <li>- во останати случаи по проценка на Банката, без обврска за наведување на причината.</li> </ul> <p><b>Банката од Кредитокорисникот во било кое време може да побара да го плати искористениот дел од дозволеното пречекорување, вклучително и сите камати, надоместоци, провизии и други трошоци до денот на плаќање, еднократно, веднаш но не подоцна од 8 (осум) дена.</b></p>
<p>Право на бесплатен пример на предлог - договорот за потрошувачки кредит (Имате право, на ваше барање, бесплатно да добиете пример од копија од предлог - договорот за потрошувачки кредит. Нема да се достави предлог - договор доколку кредиторот за време на поднесувањето на барањето не сака да пристапи кон склучување на договорот за потрошувачки кредит)</p>	<p><b>на барање на клиентот, Банката бесплатно ќе обезбеди копија од нацрт договор за дозволено пречекорување</b></p>

Место: \_\_\_\_\_

Дата на предавање на формуларот: \_\_\_\_\_

Формуларот го предал: \_\_\_\_\_

Формуларот го примил: \_\_\_\_\_ со ЕМБГ \_\_\_\_\_

(име и презиме)

Своерачен потпис: \_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА ЗА ПОВРЗАНОСТ**

За Физички Лица

За Правни лица

Од \_\_\_\_\_  
(име и презиме на клиентот)Од \_\_\_\_\_  
(назив на правното лице)\_\_\_\_\_  
(матичен број на клиентот)\_\_\_\_\_  
(матичен број на правното лице)\_\_\_\_\_  
(даночен број на правното лице)

На ден \_\_\_\_\_ ја потпишувам оваа Изјава за поврзаност како Прилог на барање за кредитен производ (кредит, дозволено пречекорување на сметка, кредитна картичка и слично).

**1. Со оваа изјава потпишувам дека имам поврзаност со следните лица:**(прашање бр. 1 треба да се одговори од страна на клиент ако е **ПРАВНО** или **ФИЗИЧКО ЛИЦЕ**)

-**акционер** (само ако е правно лице) кој директно или индиректно поседува повеќе од 5 % од акциите со право на управување со банката:

име (правно лице)	матичен број (правно лице)	седиште, адреса, град	даночен број (за правни лица)

**2. Со оваа изјава ја потврдувам мојата поврзаност по основ на:**(прашање бр. 2 треба да се одговори од страна на клиент ако е **ПРАВНО** или **ФИЗИЧКО ЛИЦЕ**)- **учествување во управувањето во следните правни лица :**

име (правно лице)	матичен број (правно лице)	седиште, адреса, град	даночен број (за правни лица)

-**учествување во управувањето** на субјект кој остварува **значителен интерес во друг субјект**, во кој банката исто така остварува значителен интерес а тоа е правното лице:

име (правно лице)	матичен број (правно лице)	седиште, адреса, град	даночен број (за правни лица)

**3. Во нашето управување учествуваат следните правни лица со над 20% учество:**(прашање бр. 3 треба да се одговори од страна на клиент ако е **ПРАВНО ЛИЦЕ**)

име (правно лице)	матичен број (правно лице)	седиште, адреса, град	даночен број (за правни лица)

-ако во исто време тие лица (лицата, кои учествуваат со над 20% во нашето управување), учествуваат **со над 20% и во следново претпријатие (друштво):**

име (правно лице)	матичен број (правно лице)	седиште, адреса, град	даночен број (за правни лица)

**4. Ние поседуваме над 20% од акции или удели со право на глас во следното претпријатие (друштво):**  
(прашање бр. 4 треба да се одговори од страна на клиент ако е **ПРАВНО ЛИЦЕ**)

име (правно лице)	матичен број (правно лице)	седиште, адреса, град	даночен број (за правни лица)

**5. Изјавувам дека јас поседувам акции над 20% со право на глас или учествувам во управувањето во следното правно лице:**

(прашање бр. 5 треба да се одговори од страна на клиент ако е **ФИЗИЧКО ЛИЦЕ**)

име (правно лице)	матичен број (правно лице)	седиште, адреса, град	даночен број (за правни лица)

**6. Роднинска поврзаност** (брачен другар/лице со кое е во вонбрачна заедница/дете или посвоено дете полнолетно/родител или лице под старателство на друго физичко лице

- .....

- .....

- .....

**7. Деловно техничка поврзаност** (се внесуваат лица кои претставуваат деловен и финансиски единствен ризик, лица кои со својот имот се јавуваат како заложни должници по кредитна изложеност на кредитобарателот)\*

име (правно лице)	матичен број (правно лице)	седиште, адреса, град	даночен број (за правни лица)

\* се однесува на:

- најмалку 50% од побарувањата или обврските на едно лице во последните 12 (дванаесет) месеци, произлегуваат од трансакции со друго лице,
- изложеноста одобрена од едно лице (должник) е целосно или делумно гарантирана од друго лице или дадена друга форма на обезбедување од друго лице-давател на обезбедувањето, а изложеноста е во износ којшто би предизвикал финансиски проблеми кај давателот на обезбедувањето, доколку дојде до активирање на обезбедувањето,
- значаен дел од производителите/услугите на едно правно лице се купуваат од друго правно лице, при што на пазарот не може лесно да се најде друг купувач за тие производи/услуги,
- постои голема веројатност дека стечајот или ликвидацијата на едното правно лице ќе предизвика финансиски проблеми кај другото правно лице или би предизвикало стечај или ликвидација на другото правно лице или
- две или повеќе лица имаат заеднички извор на финансирање и/или отплата на обврските, при што во случај на недостапност на тој извор не може лесно да се најде друг извор на средства.

Пополнувањето на сите точки од изјавата се задолжителни, но не сносат понатамошни последици.

Пред потпишување на оваа изјава познато ми/ни е дека доставувањето на невестинити податоци носи одговорност согласно законската регулатива.

Согласен сум со правото на Банката да ги користи моите лични податоци (вклучувајќи го и ЕМБГ) и истите да бидат регистрирани, зачувани и обработени согласно законските прописи.

Јас долупотпишаниот изјавувам дека пополнувањето на оваа изјава го сторив доброволно без ничија присила и одговорноста за дадените податоци ја сносам лично согласно со законот за заштита на лични податоци.

Потпис на клиентот

\_\_\_\_\_

Место и датум на потпишување на изјавата

\_\_\_\_\_

(Назив и штембил на правното лице)

Бр. на решение \_\_\_\_\_

Датум на решение \_\_\_\_\_

### ЗАВЕРУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ИЛИ ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ

Потврдуваме дека долунаведеното лице е во редовен работен однос во правното лице на неопределено работно време.

#### I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

1. Име, татково име и презиме \_\_\_\_\_
2. Адреса \_\_\_\_\_
3. ЕМБГ \_\_\_\_\_, л.к. бр. \_\_\_\_\_ издадена од \_\_\_\_\_
4. Работно место \_\_\_\_\_
5. Датум на вработување во правното лице \_\_\_\_\_, години на вк. стаж \_\_\_\_\_
6. Телефон \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

#### II. ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА И ОБВРСКИ

7. Просечна месечна нето плата од редовен работен однос (без детски додатоци, хонорари, прекувремена работа, хранарина и превоз) остварена во претходните шест месеци (\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) изнесува \_\_\_\_\_, со букви \_\_\_\_\_ денари.

8. Обврски по плата	Неплатен дел	Месечна рата
Вкупен износ	_____	_____
По судски забрани	_____	_____
По забрана за: - станбени кредити	_____	_____
- потрошувачки кредити	_____	_____
- др. кредит _____	_____	_____
По договорни обврски (за кои нема судска или др. забрана)	_____	_____
Вкупен износ на кредитни обврски	_____	_____

Потврдуваме дека наведените општи податоци и податоците за плата и обврски од плата се целосни и точни.

Раководител на финансии

Директор на правно лице

М.П.

(Назив и штембил на правното лице)

Бр. на решение \_\_\_\_\_

Датум на решение \_\_\_\_\_

До

Централна кооперативна банка АД Скопје  
ул. 1732 бр. 2, Скопје**АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА  
НА ЖИРАНТ**

Врз основа на писмената изјава/согласност на нашиот вработен \_\_\_\_\_ за издвојување  
(име, татково име и презиме)

на дел од месечната плата за отплатување на кредитот по Договор за одобрување на дозволено пречекорување бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ год. во корист на Централна кооперативна банка АД Скопје, се обврзуваме дека во целост ќе вршиме забрана и тоа:

1. Задршка на месечниот ануитет во износ од \_\_\_\_\_ денари до конечна отплата на кредитот (негативно салдо на трансакциска сметка), согласно Договорот за дозволено пречекорување. Месечниот ануитет може да се менува согласно Договорот, а според известување на Банката.

2. Уплата ќе се врши во корист на сметката **320 0000000001 03** на **Централна кооперативна банка АД Скопје, ЕДБ 4030993182959, депонент на НБРМ**, за дозволено пречекорување \_\_\_\_\_.  
(дозволено пречекорување)

3. Оваа забрана ќе биде во сила се додека не се добие писмено известување од страна на Банката дека кредитот е целосно отплатен.

4. Се обврзуваме во рок од 8 дена да Ве известиме за евентуалното престанување на работниот однос на работникот во ова правно лице.

5. Се обврзуваме да го задржиме од платата на работникот и износот на евентуалните трошоци (помалку наплатени камати, казнена камата, договорни казни и опомени и др.) кои ќе настанат поради нередовната отплата на кредитот, а врз основа на доставена конечна пресметка – известување од Банката.

Раководител на финансии

Директор на правно лице

М.П.



(Назив и штембил на правното лице)

Бр. на решение \_\_\_\_\_

Датум на решение \_\_\_\_\_

До

Централна кооперативна банка АД Скопје  
ул. 1732 бр. 2, Скопје**АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА  
НА ЖИРАНТ**

Врз основа на писмената изјава/согласност на нашиот вработен \_\_\_\_\_ за издвојување

(име, татково име и презиме)

на дел од месечната плата за отплатување на кредитот по Договор за одобрување на дозволено пречекорување бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ год. во корист на Централна кооперативна банка АД Скопје, се обврзуваме дека во целост ќе вршиме забрана и тоа:

1. Задршка на месечниот ануитет во износ од \_\_\_\_\_ денари до конечна отплата на кредитот (негативно салдо на трансакциска сметка), согласно Договорот за дозволено пречекорување. Месечниот ануитет може да се менува согласно Договорот, а според известување на Банката.

2. Уплата ќе се врши во корист на сметката **320 0000000001 03** на **Централна кооперативна банка АД Скопје, ЕДБ 4030993182959, депонент на НБРМ**, за дозволено пречекорување

(дозволено пречекорување)

3. Оваа забрана ќе биде во сила се додека не се добие писмено известување од страна на Банката дека кредитот е целосно отплатен.

4. Се обврзуваме во рок од 8 дена да Ве известиме за евентуалното престанување на работниот однос на работникот во ова правно лице.

5. Се обврзуваме да го задржиме од платата на работникот и износот на евентуалните трошоци (помалку наплатени камати, казнена камата, договорни казни и опомени и др.) кои ќе настанат поради нередовната отплата на кредитот, а врз основа на доставена конечна пресметка – известување од Банката.

Раководител на финансии

Директор на правно лице

М.П.

**ИЗЈАВА/СОГЛАСНОСТ**  
**за донесување на административна забрана**

Од жирант:

\_\_\_\_\_ (име, татково име и презиме)

\_\_\_\_\_ (адреса)

\_\_\_\_\_ (ЕМБГ)

\_\_\_\_\_ (бр. лична карта)

Јас, долупотпишаниот, во редовен работен однос кај работодавачот \_\_\_\_\_ на работно место \_\_\_\_\_, заради наплата на побарување врз основа на Договор за дозволено пречекорување на име \_\_\_\_\_ издадена од Централна

(име и презиме на кредитокорисник)

кооперативна банка АД Скопје, неотповикливо ја давам следната

**СОГЛАСНОСТ**

1. На мојата плата, согласен сум да се стави административна забрана за отплата на обврските по договорот за дозволено пречекорување, така што од секоја исплата на платата да ми се запира износот наведен во известувањето од Банката, но не повеќе од 1/3 од платата, се до целосна наплата на побарувањето на Банката (по основ на главен долг, камати и трошоци).

2. Средствата кои ќе се запираат од мојата плата, го овластувам работодавачот да ги уплаќа на сметката 320 0000000001 03 на Централна кооперативна банка АД Скопје, ЕДБ 4030993182959, депонент на НБРМ, за дозволено пречекорување

\_\_\_\_\_ (дозволено пречекорување)

3. Согласен сум исто така, оваа административна забрана што е ставена врз мојата плата, доколку се вработам кај друг работодавач, сегашниот работодавач да ја достави на новиот работодавач, заедно со документацијата за дозволеното пречекорување и извештајот за наплатените износи, и за тоа да ја извести Централна кооперативна банка АД Скопје.

Жирант

\_\_\_\_\_

**МЕНИЧНА ИЗЈАВА**

При склучувањето на Договорот за одобрување на дозволено пречекорување на трансакциска сметка, а пред користење на кредитот и предаваме на Централна кооперативна банка АД Скопје согласно одредбите од Договорот бр. \_\_\_\_\_, меница/и потпишана/и од:

**Главен должник** 1. \_\_\_\_\_

**Жиранти** 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Ја овластувам Централна кооперативна банка АД Скопје да ја пополни дадената меница на меничен износ до висината на достасаните, а неплатени обврски согласно Договорот за одобрување на дозволено пречекорување на трансакциска сметка, вклучително и износот на неплатената редовна и казнена камата, како и сите трошоци и надоместоци кои произлегуваат од Договорот.

Централна кооперативна банка АД Скопје ја овластуваме да ги пополни и сите други составни делови на меницата, кои сега се непополнети, а потоа меницата со клаузула без претходен протест да ја употреби за наплата на достасаните обврски по Договорот за одобрување на дозволено пречекорување на трансакциска сметка, кои нема да ги платиме во рокот предвиден во Договорот.

Меницата достасува за наплата во рок кој ќе го определи Централна кооперативна банка АД Скопје.

Централна кооперативна банка АД Скопје е должна да ми ја врати на барање, меницата/ите кои нема да ги употреби за горенаведените намени, по подмирување на сите обврски согласно Договорот за одобрување на дозволено пречекорување на трансакциска сметка.

**ПРИЛОГ :** \_\_\_\_\_

(Бланко потпишана/и меница/и)

1. \_\_\_\_\_  
(Потпис на Кредитокорисникот)

1. \_\_\_\_\_  
(Потпис на жирант)

2. \_\_\_\_\_  
(Потпис на жирант)